

НИЕ ИМЕ СИ ИМАМЕ!

На средбата со Нимиц уште еднаш се слушна нашата аргументација, како поткрепа на предлогот, со кој Република Македонија настапува во разговорите кои се водат во Њујорк за разликата околу името, односно таканаречената двојна формула.

"Кон Атина направивме неколку чекори на добра волја. Кога би постоела формула која би била прифатлива во моментот и за Скопје и за Атина, би можеле да констатираме дека проблемот е решен", изјави претседателот Бранко Црвенковски во интервјуто за грчкиот весник "Катемерини".

Пишува:
Рената МАТЕСКА

Специјалниот претставник на генералниот секретар на Обединетите нации, Метју Нимиц, на 20 јануари ја посети Македонија и оствари средба со претседателот на Република Македонија, Бранко Црвенковски, со претседателот на Владата, Владо Бучковски, и со министерката за надворешни работи, Илинка Митрева. Но, од средбата не произлезе ништо ново, најмалку евентуално решение за долгогодишниот спор со името. Сепак, уште еднаш се слушна нашата аргументација за таканаречената двојна формула - употребата на уставното име на Република Македонија во севкупната меѓународна комуникација и употребата на заедничко прифатливо решение во билатералните односи со Република Грција.

Од македонска страна беше искажана волја разговорите да продолжат во конструктивна атмосфера. Се договори следната средба да се одржи во Њујорк меѓу крајот на февруари и почетокот на март.

"Мислам дека американскиот потег имаше ефект да се фокусира многу внимание на ова прашање. Според

мене, сега е поважно да се најде резолуција која ќе ја задоволи целата меѓународна заедница, особено вас, но и другата земја", вели Метју Нимиц.

Нимиц признава дека има многу идеи како да се реши спорот, но непопустливоста од двете страни е фактичка состојба, веќе една деценија, откако Македонија стана БЈРМ во ОН, како резултат на Грција. Неговата стратегија беше да ја опиша атмосферата, како се распо-

Во интервјуто за грчкиот весник "Катемерини" Црвенковски оценува дека во моментот не е пронајдена формула за името која би била прифатлива и за двете страни. Во врска со предупредувањата на грчките лидери дека ниту еден нивни парламент никогаш нема да ратификува договор кој се однесува на влез на Македонија во НАТО и во ЕУ под нејзиното уставно име, Црвенковски посочува дека ваквите изјави не се добар пристап ниту за Република Грција, ниту за Европската унија.

ложени Црвенковски, Бучковски и Митрева, дали можеби размислуваат да го сменат цврстиот став за неменување на името.

По 2 години Нимиц повторно го посети Скопје, но по американскиот шок со признавањето, веќе ништо не е исто во овие преговори! Македонија нема намера да го промени името, што му беше јасно презентирано,



деklarациите на Собранието од 24 декември 1991 и од 3 јули 1992 година.

"Не постои никаков мандат за двојна или каква и да е друга формула за името на Македонија со ексклузивно право кон кого и да е, освен задолжителната одлука од референдумот на 8 септември 1991 и Декларацијата на Собранието од 3 јули 1992 година за името Македонија со уставната референца Република за цел свет", изјави претседателот на СМК, Тодор Петров.



Тој им предложи на владите на Македонија и на Грција наместо времената спогодба склучена во Њујорк, сега да склучат договор за траен мир и добрососедство, во кој Македонија ќе го прифати правото на името Македонија на северната грчка провинција, а Грција ќе го прифати правото на името Македонија на нејзиниот северен сосед со заемно потврдување на меѓудржавната граница.

Петров предложи Македонија да се откаже од воени репарации, а Грција да го прифати правото на државјанство, имот и наследство на сите Македонци протерани од Грција, како и да им овозможи основни човекови права и граѓански слободи на Македонците кои живеат во Грција.

Македонија сака да ја заврши сапуницата околу спорот со Грција само на еден начин, така како што ни одговара, со HAPPY END за нас.

СМК ја отфрла и изјавата на претседателот Бранко Црвенковски за таканаречената двојна формула за името на Македонија и ја оценува како неприципиелна, неконзистентна и во спротивност со Уставот и со